



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на НРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата

Четврток, 26 ноември 1959
Скопје
Број 38 Год. XV

Претплатата за 1959 год. изнесува 1.500 дин. Овој број чини 80 дин. Жиро сметка број 802—11/1—698.

170.

На основа член 55 став 2 во врска со член 60 од Законот за државната управа, Извршниот совет донесува

УРЕДБА ЗА ИНСПЕКЦИЈА НА ПАТНИОТ СООБРАКАЈ

Член 1

Се основа Инспекторат за патен сообраќај во состав на Секретаријатот за индустрија на Извршниот совет.

Член 2

Во народните одбори на околиите може да се образува инспекциска служба во состав на органот на управата надлежен по работите на сообраќајот.

Инспекциските работи на Инспекцијата на патниот сообраќај кога таа не се образува како служба од претходниот став, можат да ги вршат за таа цел овластени службеници на органот на управата надлежен за работите во сообраќајот.

Член 3

Инспекторатот за патен сообраќај и околистите инспекциски служби вршат надзор над спроведувањето на прописите и мерките што се однесуваат на патниот сообраќај, доколку вршењето на поедини работи не спаѓа во делокруг на други органи. Овие органи во вршењето на своите работи особено контролираат:

1. јавниот превоз да се обавува на основа одобрение постојано и редовно, односно сезонските превози во склад со одобрението, а линискиот и на основа и спрема одобрен возен ред;

2. со линискиот превоз да се започнува во сроките одредени во одобренијата;

3. во јавниот превоз правилно да се прилагаат пропишаните тарифи;

4. одобрените возни редови и тарифи, нивните измени и дополнувања, повремениите и трајни прекинени во превозот да се објавуваат на вообичаен начин и на места достапни на корисниците на превозот (автобуски и товарни станици и постојки);

5. на корисниците на превозот да им се издаваат превозни исправи спрема условите и начинот одреден со позитивните прописи;

6. односот на извршниот персонал спрема корисниците на превозот;

7. спроведувањето на прописите за задолжително носење службено облекло од страна на извршниот персонал, на меѓуместен автобуски сообраќај;

8. спроведувањето на одлуките на надлежните органи во однос на утврдувањето местата на автобуски и товарни станици и постојки како и хигиенско-техничките услови во истите и самите возила;

9. обезбедувањето на услови од стопанската организација за правилно сместување (гаражи), чување и одржување на возниот парк (работилница, сервиси и сл.), спрема капацитетот на возниот парк и постојните прописи;

10. стопанската организација да располага со соодветни стручни кадри за правилно одвивање на дејноста на превозот а во склад со постојните прописи;

11. во сообраќајот за сопствени потреби да не се врши превоз на патници или стока за трети лица;

12. примената на прописите за превозот во патниот сообраќај во пригодниот превоз.

Член 4

Инспекторатот за патен сообраќај врши непосредно инспекција на јавниот сообраќај и спрема автотранспортните претпријатија на територијата на НР Македонија ги врши инспекциските работи одредени со претходниот член.

Околистката инспекциска служба за патен сообраќај врши непосредна инспекција на јавниот сообраќај и спрема автотранспортните претпријатија на територијата на сколијата ги врши инспекциските работи одредени со претходниот член.

Член 5

Работите на инспекциските служби за патен сообраќај ги вршат сообраќајни инспектори.

На чело на инспекторатот за патен сообраќај се наоѓа главен сообраќаен инспектор.

Член 6

За главен сообраќаен инспектор и сообраќаен инспектор може да биде поставено лице кое има завршен технички факултет — сообраќаен односно машински отсек и положен стручен испит.

За сообраќаен инспектор може да биде поставено и лице кое има средна стручна спрема, положен стручен испит и најмалку 6 години сообраќајна практика.

Под условите од претходниот став инспекциска служба на патниот сообраќај можат да вршат и службениците овластени спрема ставот 2 на чл. 2 од оваа уредба.

Член 7

Сообраќајниот инспектор мора да има посебна легитимација со која се утврдува неговото својство како инспектор, а која ја издава органот надлежен за назначување.

Член 8

Кога сообраќајниот инспектор утврди дека прописите и мерките чие применување го контролира не се применети, или не се правилно применети

односно извршени, овластен е да нареди утврдената неправилност да се отклони, односно наредената мерка изврши одредувајќи срок за извршување.

Во случај од претходниот став инспекторот е овластен на нареди применување на други мерки ако е тоа предвидено со постојните прописи.

Сите наредби од претходните ставови инспекторот ги издава со писмено решение.

Член 9

Против решенијата на Околисткиот сообраќаен инспектор може да се поднесе жалба до Инспекторатот за патен сообраќај, а против првостепеното решение на Републичкиот сообраќаен инспектор може да се поднесе жалба до секретарот за индустрија на Извршниот совет.

Жалбата се поднесува во срок од 15 дена од денот на приемот на решението.

Жалбата не го одлага извршувањето, но инспекторот кој го донел првостепеното решение може на образложено барање на жалителот да го одложи извршувањето на решението, ако постои опасност за луѓето и имотот.

Член 10

Кога утврдената неправилност претставува кривично дело, стопански престап, или прекршок инспекторот на сообраќајната инспекција ќе поднесе пријава на надлежниот орган за покренување на постапката.

Член 11

Инспекторатот за патен сообраќај има право да бара од околистките инспекциски служби за патен сообраќај:

1. да извршат одредена работа од надлежноста на инспекторатот за патен сообраќај и за тоа да му поднесат извештај;

2. да му поднесат извештај за извршувањето на одделни и поважни работи од надлежноста на околистката инспекција;

3. да му доставуваат редовни и повремени извештаи за вршење на работите од својата надлежност во сроковите што ќе и ги одреди Инспекторатот за патен сообраќај.

Член 12

Со парична казна до 100.000 динари ќе се казни за прекршок стопанска организација која:

— пречи на сообраќајниот инспектор да врши контрола за која е овластен со одредбите на оваа уредба;

— не постапи односно во одредениот срок не постапи по решението на инспекторот од чл. 8 на оваа уредба.

За дејствие од претходниот став ќе се казни и одговорното лице на стопанската организација со парична казна до 10.000 дин.

Доколку дејствието од ст. 1 од овој член го изврши физичко лице ќе се казни со парична казна до 50.000 динари.

Член 13

Секретаријатот за индустрија на Извршниот совет ќе го пропише обликот и содржината на легитимациите на инспекторите.

Член 14

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 09-1199/1

22 октомври 1959 година

Скопје

Извршен совет

Секретар,
Трајче Грујоски, с. р.

Претседател,
Љупчо Арсов, с. р.

171.

На основа чл. 89 од Законот за организацијата на научната работа („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 34/57), Извршниот совет донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ОСНОВАЊЕ СОВЕТ ЗА НАУЧНА РАБОТА НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во член 2 од Уредбата за основање на Совет за научна работа на Народна Република Македонија („Службен весник на НРМ“ бр. 18/58) се додава нов став кој гласи:

„Член на Советот по службено место е секретарот на Советот“.

Член 2

Во член 3 се додава нов став 2 кој гласи:

„На крајст на секоја втора година се обновува половината од членовите на Советот“.

Досегашниот став 2 станува став 3.

Член 3

Член 6 се менува и гласи:

„Бројот на одборите и нивниот состав се утврдува со Статутот на Советот“.

Член 4

Во член 8 пред зборовите „управата“ се додаваат зборовите „органите на“, а по овој збор се додава „стопанските организации“.

Член 5

Член 9 се менува и гласи:

„Советот има секретар.

Секретарот на Советот е секретарот на Советот за култура на НРМ.

Стручните, управните и административните работи на Советот ги врши Секретарот на Советот за култура на НРМ“.

Член 6

Оваа уредба влегува во сила со денот на нејзиното објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 09-1887/1

20 октомври 1959 година

Скопје

Извршен совет

Секретар,
Трајче Грујоски, с. р.

Претседател,
Љупчо Арсов, с. р.

172.

На основа член 8 став 2 од Уредбата за изработка и одобрување на инвестиционите програми и за прлагање депозити за безбедување исплатите за инвестициони работи („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 5/45, 36/55, 2/56, 29/56 и 34/57, Извршниот совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ОБЈЕКТИ И РАБОТИ ЧИИ ИНВЕСТИЦИОНИ ПРОГРАМИ КЕ ГИ ОДОБРУВА ОДБОРОТ ЗА СТОПАНСТВО НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ

I

Во Одлуката за определување објекти и работи чии инвестициони програми ќе ги одобрува Одборот за стопанство на Извршниот совет („Службен весник на НРМ“ бр. 23/58) точка II се менува и гласи:

„Како објекти од општ интерес во смисла на одредбите од претхсдната точка се сметаат:

1) објектите на општествениот стандард наметнети за јавна употреба што се финансираат од Републичкиот буџет;

2) нови стопански објекти и набавка на опрема како и реконструкции и проширувања на постојните објекти, доколку потребните инвестициони средства го надминуваат износот од 250 мил. динари;

3) изградба на нови електрани преку 1.000 кв. како и нови далекуводи и нови трафостаници од 35 кв. нагоре односно со напон од 10 кв. доколку далекуводот минува преку подрачје на две или повеќе околии;

4) изградба и реконструкции на патишта од прв и втор ред.“

II

Оваа одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 09-1837/1

20 октомври 1959 година

Скопје

Извршен совет

Секретар,

Трајче Грујески, с. р.

Претседател,

Љупчо Арсов, с. р.

173.

На основа став 4 точка 3 од Забелешката кон Тарифен број 97 од делот А — производи — на Тарифата за данокот на промет („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 16/56 и 16/58 год.), Извршниот совет донесува

ОДЛУКА

ЗА КОЛИЧИНИТЕ ВИНО И РАКИЈА ШТО МОЖАТ ДА СЕ ПОТРОШАТ ВО ДОМАКИНСТВОТО НА ПРОИЗВОДИТЕЛОТ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ДАНОК НА ПРОМЕТ

I

Производителите на природно вино од сопствени суровини или делумно од суровини од сопствено производство и делумно набавени суровини од реколтата 1959 година, можат да потрошат во своето

домаќинство без плаќање данок на промет по тар. бр. 96 од делот А — производи — на Тарифата за данокот на промет по 80 (осумдесет) литри природно вино на секој член на домаќинството над 15 годишна возраст за производната година која се смета од 20 ноември 1959 година до 19 ноември 1960 година.

II

Производителите на природна ракија од сопствени суровини или од суровини од сопствено производство и делумно набавени суровини од реколтата 1959 година, можат да потрошат во своето домаќинство без плаќање данок на промет по тар. бр. 97 од делот А — производи — на Тарифата за данок на промет по 6 (шест) хектолитарски степени природна ракија на секој член на домаќинството над 18 годишна возраст за производната година која се смета од 1 февруари 1959 година до 31 јануари 1960 година.

III

Оваа одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“, а ќе се применува за производната година за виното односно ракијата пропишани во точ. I односно точ. II од оваа одлука.

Бр. 09-1886/1

20 октомври 1959 година

Скопје

Извршен совет

Секретар,

Трајче Грујески, с. р.

Претседател,

Љупчо Арсов, с. р.

174.

На основа член 2 и 11 од Основната уредба за установите се самостојно финансирање („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 51/53 год.), а во врска чл. 3 и 5 од Законот за социјалните установи („Службен весник на НРМ“ бр. 40/55 год.) и чл. 67 ст. 2 од Општиот закон за школството („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 28/58 год.), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОСНОВАЊЕ ЗАВОД ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО И РАБОТНО ОСПОСОБУВАЊЕ НА СЛЕПИ ЛИЦА

1. Се основа Завод за професионално и работно оспособување на слепи лица како установа со самостојно финансирање (во натамошен текст: Завод). Седиштето на Заводот е во с. Драчево.

2. Задача на Заводот е да врши професионално и работно оспособување на слепи лица над 14 годишна возраст, подготвувајќи ги за занаетчиски помошници и полуквалификувани работници во занаетите што се изучуваат во Заводот и во работилници надвор од Заводот.

3. Во Заводот постојат:

- специјално стручно занаетчиско училиште;
- специјално основно училиште за возрасни;
- работилници за практична работа;
- интернат и
- стопанство.

4. Со заводот управува управен одбор од 9 члена што ги именува Советот за социјална политика и комунални прашања на НРМ.

Управниот одбор се состои од 2 претставника на работниот колектив на Заводот, 1 претставник на Општинскиот народен одбор — Драчево и 5 члена од редот на членовите на општествените и стопанските организации, установи и граѓаните што покажуваат интерес за социјално-просветни прашања.

Управникот на Заводот е член на управниот одбор по својата положба.

Управниот одбор избира претседател од редот на своите членови. Управникот на Заводот како и членовите од редот на работниот колектив не можат да бидат избрани за претседател на управниот одбор.

5. Управниот одбор се избира на две години.

6. Со работата на Заводот непосредно раководи управник.

Управникот на Заводот го назначува Советот за социјална политика и комунални прашања на НРМ.

7. На Заводот му се дава на управување: 8 згради со површина од 2.200 м², 6 хек. обработлива земја, 1.200 овошни дрвчиња во с. Драчево и инвентар, чија вредност ќе се утврди комисијски.

8. Орган надлежен за работите и задачите на Заводот е Советот за социјална политика и комунални прашања на НРМ, а по прашањата на наставно-воспитната работа Советот за просвета на НРМ.

9. Ова решение влегува во сила од денот на неговото објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 09-1915/1

20 октомври 1959 година

Скопје

Извршен совет

Секретар,

Трајче Грујоски, с. р.

Претседател,

Љупчо Арсов, с. р.

175.

На основа член 48 и 49 од Основната уредба за установите со самостојно финансирање („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 51/53), Извршниот совет на НРМ донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ПРЕСТАНОК СО РАБОТА НА УПРАВАТА ЗА ЗГРАДИ ВО КОРИСТЕЊЕ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ И ИЗВРШНИОТ СОВЕТ

1. Управата за згради во користење на Народното собрание и Извршниот совет, основана со Решението ИС бр. 109 од 7-IV-1955 година на Извршниот совет престанува со работа.

2. Правата и обврските како и имотот на Управата ќе ги преземе Извршниот совет.

3. Ова решение влегува во сила со денот на неговото објавување во „Службен весник на НРМ“, а ќе се применува од 1-XI-1959 година.

Бр. 09-1905/1

20 октомври 1959 година

Скопје

Извршен совет

Секретар,

Трајче Грујоски, с. р.

Претседател,

Љупчо Арсов, с. р.

176.

На основа член 16 од Уредбата за организација на заводите за социјално осигурување, член 13 став 2 точка 3 од Статутот на Републичкиот завод за социјално осигурување („Службен весник на НРМ“ бр. 6/56), во врска со член 70 став 2 од Уредбата за финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 12/55), Собранието на Републичкиот завод за социјално осигурување — Скопје, на својата седница одржана на ден 17-VII-1959 год. донесува

ОДЛУКА ЗА ПРИМАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА ЗА 1958 ГОДИНА

I

Се прима завршната сметка на приходите и расходите за 1958 година на Републичкиот завод за социјално осигурување — Скопје во која се искажани:

— вкупно нето приходи	5.282,494.600 дин.
— вкупно расходи	6.327,984.717 „

вишок на расходите над приходите 1.045,490.117 „

II

Делот на вишокот на расходите над приходите согласно член 35 од Уредбата за финансирање на социјалното осигурување, се покрива од резервниот фонд кој изнесува 54,664.702 дин.

III

Оваа одлука влегува во сила откако ќе даде согласност Извршниот совет на НР Македонија.

07 број 1935
17 јули 1959 година
Скопје

Претседател
на Извршниот одбор,
Горе Дамески, с. р.

На основа член 70 став 3 од Уредбата за финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 12/55), Извршниот совет е согласен со предната Одлука.

Бр. 09-1542/1
25-IX-1959 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Љупчо Арсов, с. р.

177.

На основа чл. 21 став 4, во врска со член 15 став 1 точка 2 од Уредбата за финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 12/55), Собранието на Републичкиот завод за социјално осигурување — Скопје, на својата седница одржана на ден 17 јули 1959 година донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗДВОЈУВАЊЕ ДЕЛ ОД ВИШКОТ НА
ОКОЛИСКИТЕ ЗАВОДИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУ-
РУВАЊЕ ЗА 1958 ГОДИНА ВО ФОНДОТ ЗА
ЗДРАВСТВЕНА ИЗГРАДБА КАЈ РЕПУБЛИЧКИОТ
ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ

1. Од остатокот на вишоците на околиските за-
води за 1958 година да се одвои дел од 25%-тен из-
нос во фондот за здравствена изградба при Репуб-
личкиот завод за социјално осигурување пред рас-
порежување во фондовите за одделна намена.

2. Оваа одлука влегува во сила откако ќе даде
согласност Извршниот совет на НР Македонија и
се објави во „Службен весник на НР Македонија“.

07 број 1836
17 јули 1959 година
Скопје

Претседател
на Извршниот одбор,
Горе Дамески, с. р.

На основа член 21 став 4 од Уредбата за фи-
нансирање на социјалното осигурување („Службен
лист на ФНРЈ“ број 12/55), Извршниот совет е
согласен со предната Одлука.

Бр. 09-1542/2
25-IX-1959 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Љупчо Арсов, с. р.

178.

На основа член 16 од Уредбата за организација
на заводите за социјално осигурување, член 13 став
2 точка 3 од Статутот на Републичкиот завод за со-
цијално осигурување („Службен весник на НРМ“
број 6/56 год.) и член 66 од Уредбата за финан-
сирање на социјалното осигурување („Службен лист
на ФНРЈ“ бр. 12/55), Собранието на Републичкиот
завод за социјално осигурување — Скопје на сво-
јата седница, одржана на ден 17 јули 1959 година,
донесува

ОДЛУКА

ЗА ДОНЕСУВАЊЕ ПРЕСМЕТКАТА НА ПРИХО-
ДИТЕ И РАСХОДИТЕ ЗА 1959 ГОДИНА

1. Се донесува пресметката на приходите и рас-
ходите за 1959 година на Републичкиот завод за
социјално осигурување во која се искажани:

— чисти приходи	динари	6.199,042.000
— вкупни расходи	„	7.068,081.000

Вишок на расходите над приходите	динари	869,039.000
----------------------------------	--------	-------------

2. Во смисла на одредбите од член 66 став 3 од
Уредбата за финансирање на социјалното осигу-
рување, пресметката ќе се поднесе за оценка на за-
конитоста на Извршниот совет на НР Македонија.

07 број 1938
17 јули 1959 година
Скопје

Претседател
на Извршниот одбор,
Горе Дамески, с. р.

На основа член 66 став 3 од Уредбата за финан-
сирање на социјалното осигурување („Службен
лист на ФНРЈ“ број 12/55), Извршниот совет е со-
гласен со предната Одлука.

Бр. 09-1542/3
25-IX-1959 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Љупчо Арсов, с. р.

179.

На основа член 66 од Уредбата за финансирање
на социјалното осигурување („Службен лист на
ФНРЈ“ број 12/55), Собранието на Републичкиот
завод за социјално осигурување Скопје, на својата
седница, одржана на ден 17 јули 1959 година, до-
несува

ОДЛУКА

ЗА ДОНЕСУВАЊЕ ПРЕСМЕТКА НА ПРИХОДИТЕ
И РАСХОДИТЕ ПО ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО
РЕОСИГУРУВАЊЕ ЗА 1959 ГОДИНА

1. Се донесува пресметка на приходите и рас-
ходите за 1959 година:

Приходи		
3%-тен износ на премијата	дин.	143.970.000
20%-тно издвојување за резерва	„	28.794.000
Чист приход		115.176.000
Расходи		
Надомест за разлика во висината на придонесот	дин.	57.450.060
Надомест за поголем број на де- новите на болувањето од ТБЦ	„	20.022.300
Надомест за поголем број на осигу- реници жени	„	5.759.000
Надомест за поголем број на чле- нови на фамилија	„	30.149.700
Вкупни расходи		113.381.060
Вишок на приходите	„	1.794.940

2. Во смисла на одредбите од член 66 став 3
од Уредбата за финансирање на социјалното осигу-
рување, пресметката ќе се поднесе за оценка на
законитоста на Извршниот совет на НРМ.

07 број 1840
17 јули 1959 година
Скопје

Претседател
на Извршниот одбор,
Горе Дамески, с. р.

На основа член 66 став 3 од Уредбата за фи-
нансирање на социјалното осигурување („Службен
лист на ФНРЈ“ бр. 12/55), Извршниот совет е со-
гласен со предната Одлука.

Бр. 09-1542/4
25-IX-1959 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Љупчо Арсов, с. р.

180.

На основа член 56 од Уредбата за финансирање
на социјалното осигурување („Службен лист на
ФНРЈ“, број 12/55), и точка 11 од Одлуката за сто-
пите на придонесот за социјално осигурување
 („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 17/59), Собранието на

Републичкиот завод за социјално осигурување — Скопје на својата седница одржана на ден 17 јули 1959 година донесува

ОДЛУКА ЗА ПРИМЕНУВАЊЕ НА ДОДАТОК НА ПРИДОНЕС ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ

1. Околинскиот завод за социјално осигурување ќе одреди плаќање на додаток на придонес на оние исплатители на личниот доход при кого се утврди дека бројот на заболувањето или траење на заболување на запослените лица кај нив нараснал поради тоа што не се спроведени или се недоволно спроведени здравствени и технички мерки пропишани односно наредени со цел за заштита на запослените лица.

2. Оценка за тоа дали се доволно или воопште не се спроведени здравствените или технички мерки при исплатителот на личниот доход дава надлежната инспекција на трудот на народниот одбор на околинјата, без која оценка околинскиот завод за социјално осигурување не може да донесе решение во смисла на одредбите од член 57 од Уредбата за финансирање на социјалното осигурување.

3. Во случај кога просекот на заболувањето кај поделните исплатители на личниот доход е поголемо за 0,20% од општиот просек утврден за околинјата, околинскиот завод за социјално осигурување ќе го задолжи исплатителот на личниот доход со плаќање на додаток на придонес во износ од 0,50% од нето износ на личниот доход исплатен во време за кое е тој додаток одреден.

Применувањето на додаток на придонесот ќе се врши по следната таблица:

Пречекорување на просекот на заболување за	Стопата на додатниот придонес на нето личен доход
0,20%	0,50%
0,40%	1,00%
0,60%	1,50%
0,80%	2,00%

4. Оваа одлука влегува во сила по дадената согласност од Извршниот совет на НРМ и објавувањето во „Службен весник на НР Македонија“.

5. Со влегување во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за применување на додаток на придонес за социјално осигурување за 1958 година 02 број 1670 од 26 мај 1958 година.

07 број 1844
17 јули 1959 година
Скопје

Претседател
на Извршниот одбор,
Горе Дамески, с. р

На основа член 56 став 2 од Уредбата за финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 12/55), Извршниот совет е согласен со предната Одлука.

Бр. 09-1542/5
25-IX-1959 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Љупчо Арсов, с. р.

181.

На основа член 16 од Уредбата за организација на заводите за социјално осигурување („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 12/55, член 13 став 2 точка 14 од Статутот на Републичкиот завод за социјално осигурување („Службен весник на НРМ“ бр. 6/56) и член 20 од Уредбата за финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 12/55), Собранието на Републичкиот завод за социјално осигурување на својата седница одржана на ден 17-VII-1959 год. донесува

ОДЛУКА ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ОД ФОНДОТ ЗА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Од расположливите неутрошени и неангажирани средства на фондот за превентивна здравствена заштита по завршната сметка за 1958 година кој изнесува 13,225.566 динари се распределуваат средства во износ од динари 10,000.000 и тоа:

1. На Дирекцијата за изградба на Аутопатот Братство-Единство за здрав. заштита на младината динари	4,000.000
2. На Заводот за трансфузија на крв на НРМ за иследување на ГХ. фактор за трудниците и одредување на крвна група при новородените динари	500.000
3. На Институтот за патолешка физиологија при Медицинскиот факултет, за набавка на изотопи динари	400.000
4. На Универзитетската поликлиника за систематски прегледи на студентите, како и оспособување на купатило во студентскиот дом динари	500.000
5. На Заводот за заштита на мајки и деца динари	3,500.000
6. На Лекарското друштво на НРМ динари	300.000
7. На Инфективната клиника — Скопје динари	800.000

Вкупно за распределба динари: 10,000.000
Оваа одлука влегува во сила откако ќе дате согласност Извршниот совет на НР Македонија.

07 број 1845
17 јули 1959 година
Скопје

Претседател
на Извршниот одбор,
Горе Дамески, с. р.

На основа член 20 став 2 од Уредбата за финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 12/55), Извршниот совет е согласен со предната Одлука.

Бр. 09-1542/6
25-IX-1959 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Љупчо Арсов, с. р.

182.

На основа член 21 од Уредбата за финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ“ број 12/55), Собранието на Републичкиот завод за социјално осигурување Скопје, на својата седница одржана на ден 17-VII-1959 година донесува

ОДЛУКА ЗА РАСПОДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ПО ФОРМИ- РАНИОТ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ИЗГРАДБА ПРИ РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ

Издвоените средства во фондот за здравствена изградба при Републичкиот завод за социјално осигурување со Одлуката 07 број 1836 од 17 јули 1959 година кој изнесуваат динари 25,361.940 во целост се распределуваат како следува:

1) На Околинската болница Охрид за учество на изградбата на болница динари	10,000.000
2) Дом за народно здравје Гевгелија за набавка на рентген апарат динари	1,500.000
3) Оксиски народен одбор Титов Велес за изградба на здравна станица дин.	5,000.000
4) Околински народен одбор — Штип за изградба на здравна станица динари	5,000.000
5) Околински народен одбор Тетово за изградба на здравна станица динари	3,861.940

Оваа одлука влегува во сила откако ќе даде согласност Извршниот совет на НРМ и се објави во „Службен весник на НРМ“.

07 број 1869
17 јули 1959 година
Скопје

Претседател
на Извршниот одбор,
Горе Дамески, с. р.

На основа член 21 став 2 од Уредбата за финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 12/55), Извршниот совет е согласен со предната Одлука.

Бр. 09-1542/7
25-IX-1959 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Љупчо Арсов, с. р.

183.

На основа член 20 и 66 од Уредбата за финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 12/55 год.), Собранието на Републичкиот завод за социјално осигурување на својата седница одржана на ден 17 јули 1959 година донесува

ОДЛУКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ ПРЕСМЕТКА НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ ПО ФОНДОТ ЗА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЗА 1959 ГОДИНА

1. Се донесува пресметка на приходите и расходите по фондот за превентивна здравствена заштита за 1959 година со:

ПРИХОДИ

1) Неутрошени и пренесени средства од минатите години динари	13,225.566
2) Приходи во 50%-тен износ	71,985.000
Вкупно:	85,210.566

РАСХОДИ

1) Систематски прегледи на младината динари	2,000.000
---	-----------

2) Испитување на работни услови и работни околини во работни колективи динари	2,000.000
3) Опрема и оспособување на здравствени станици динари	30,000.000
4) Опрема и оспособување на превентивни здравствени установи динари	5,000.000
5) Дотација на општествени организации за превентивни секции динари	5,500.000
6) Учество во изградбата на здравствени установи динари	30,000.000
7) Останати превентивни акции и мерки динари	10,710.566

Вкупно динари: 85,210.566

2. Се овластува Извршниот одбор на Републичкиот завод за социјално осигурување, да во рамките на одобрената пресметка за 1959 година, изврши распределба на поодделни корисници.

3. Во смисла на одредбите од член 66 став 3 од Уредбата за финансирање на социјалното осигурување, пресметката ќе се поднесе за оценка на законитоста на Извршниот совет на НР Македонија.

07 бр. 1868
17 јули 1959 година
Скопје

Претседател
на Извршниот одбор,
Горе Дамески, с. р.

На основа член 66 став 3 од Уредбата за финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 12/55), Извршниот совет е согласен со предната Одлука.

Бр. 09-1542/8
25-IX-1959 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Љупчо Арсов, с. р.

184.

На основа член 21 од Уредбата за финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 12/55), и Одлуката за употреба на средствата од нераспоредените вишоци на социјалното осигурување од 1954 година за здравствена изградба („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 1/57 и 49/57), Собранието на Републичкиот завод за социјално осигурување на својата седница одржана на ден 17 јули 1959 година донесува

ОДЛУКА ЗА РАСПОДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ОД ДЕБЛО- КИРАНИТЕ ВИШОЦИ ЗА 1954 ГОДИНА

Од деблокираните вишоци од 1954 година се распределуваат средства во вкупен износ од динари 21,000.000 и тоа:

1) За студиозно испитување на климатските услови во врска со изградбата на климатско лекувалиште динари	2,000.000
2) На Болницата за ТБЦ Јасеново, Титов Велес, за проширување на капацитетот динари	19,000.000

Оваа одлука влегува во сила откако ќе даде согласност Извршниот совет на НР Македонија и се објави во „Службен весник на НРМ“.

07 бр. 1870
17 јули 1959 година
Скопје

Претседател
на Извршниот одбор,
Горе Дамески, с. р.

На основа точка 3 од Одлуката за употреба на средствата на распоредените вишоци на социјалното осигурување од 1954 год. здравствена изградба („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 1/57 и 49/57), Извршниот совет е согласен со предната Одлука.

Бр. 09-1542/9
25-IX-1959 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Љупчо Арсов, с. р.

185.

На основа член 16 од Уредбата за организација на заводите за социјално осигурување („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 12/55), член 13 став 2 точка 3 од Статутот на Републичкиот завод за социјално осигурување („Службен весник на НРМ“ број 6/56 год.), Собранието на Републичкиот завод за социјално осигурување — Скопје, на својата седница одржана на ден 17-VII-1959, ја донесува следната

ОДЛУКА

ЗА ПОКРИВАЊЕ НА КУСОЦИТЕ ОД ОКОЛИСКИТЕ ЗАВОДИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА 1958 ГОДИНА

1. Вишокот на расходите над приходите (во наметнат текст: кусок) на Околискиот завод за социјално осигурување Титов Велес во износ од
Динари 855.673

а кој кусок не можел да се покрие од средствата на резервниот фонд за здравствено осигурување (член 16 став 1 од Уредбата за финансирање на социјалното осигурување) и расположивите средства по фондовите за одделна намена (член 16 став 2 и став 3 точка 1 од Уредбата за финансирање на социјалното осигурување), ќе се покрие во целост од расположивите средства на резервата на републичкиот фонд за здравствено реосигурување.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување и објавување во „Службен весник на НРМ“.

07 број 1837
17 јули 1959 година
Скопје

Претседател
на Извршниот одбор,
Горе Дамески, с. р.

186.

На основа член 25 и 26 од Уредбата за финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 12/55), Собранието на Републичкиот завод за социјално осигурување — Скопје, на својата седница одржана на ден 17 јули 1959 година, ја донесува следната

ОДЛУКА

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЗДРАВСТВЕНО РЕОСИГУРУВАЊЕ

I

Околиските заводи за социјално осигурување за 1959 година ќе уплатуваат примија во фондот за задолжително здравствено реосигурување во висина од 3%-тен износ од вкупниот придонес за здравствено осигурување.

Од вкупниот износ, уплатен на име премија за задолжително здравствено реосигурување, се издвојува 20% во резерва на фондот.

II

Во смисла на чл. 25 од Уредбата за финансирање на социјалното осигурување, утврдени се следните републички просеци како и најмалите проценти на отстапување на тие просеци, по кој ќе се врши надоместувањето од фондот за задолжително здравствено реосигурување:

1. Просечен придонес за здравствено осигурување по осигуреник (активни и лица привремено вон работен однос) — стварен просек со отстапувањето од минус 5%;

2. Просечен број на деновите на болувањето од ТБИ, по активен осигуреник на терет на социјалното осигурување стварен просек — без отстапување;

3. Просечен број на активните осигуреници жени — стварен просек зголемен за 2%;

4. Просечен број на членови на фамилија по осигуреник (активни и лица привремено вон работен однос) — стварен просек зголемен за 3%.

III

Во смисла на чл. 26 од истата Уредба, висината на надоместувањето по фондот за задолжително реосигурување за поодделни случаи на реосигурувањето се определува:

1. До колку просечниот годишен придонес за здравствено осигурување по еден осигуреник е помал од републичкиот просек, надоместувањето ќе се врши во 60%-тен износ на разликата помеѓу републичкиот просек и просекот на околискиот завод за социјално осигурување;

2. До колку просекот на деновите на болувањето од ТБИ е поголем од републичкиот просек, надоместување ќе се врши по 450 динари за секој ден на изостанок од работа над просекот;

3. До колку просекот на активни осигуреници — жени е поголем од републичкиот, надоместување ќе се врши во износ од 2.600 дин. годишно по активен осигуреник жена над просекот.

4. До колку просечниот број на членовите на семејство на осигуреници е поголем од републичкиот просек, надоместување ќе се врши во износ од 2.100 динари годишно на секој член на семејството над републичкиот просек.

IV

Пресметнувањето на премии и надоместоци, документирање на барањата за надомест како и постапката за остварување на правото на надоместување од фондот за здравствено реосигурување ќе се врши на следниот начин:

1. На крајот на секој календарски месец, околиските заводи за социјално осигурување ќе вршат

пресметување на премиите, и по пат на книжење ќе ја одобрат меѓусобната сметка на Републичкиот завод.

2. Републичкиот завод за социјално осигурување ќе врши редовно издвојување на средствата во резервниот фонд во одредениот процент.

3. Утврдувањето на износот за надомест за поедини случаи на задолжително здравствено реосигурување се врши врз основа на статистичките и финансиските сведенија споменати во оваа одлука.

За таа цел окслиските заводи за социјално осигурување се должни да по истекот на секое календарско тримесечие испратат до Републичкиот завод за социјално осигурување за изминатиот период од почетокот на годината сведенија со соодветните документи, врз основа на кои Републичкиот завод ќе утврди дали настанале причини за задолжително здравствено реосигурување за кое се врши надоместувањето.

Сведенијата треба да бидат групирани по месеци.

4. Републичкиот завод за социјално осигурување врз основа на поднесената документација ќе врши пресметување со заводите каде настанале случаи за реосигурување и ќе донесе решение за признавање на правата на надоместувањето и за висина на надоместувањето по поодделни случаи.

5. Во период помеѓу поодделни пресметки Републичкиот завод ќе одобрува аконтации спрема висината на надоместувањето за изминатиот пресметковен период.

6. Сите пресметки по секој основ ќе се вршат за сето поминато време од почетокот на годината до крајот на пресметковниот период, а за надоместување доаѓа во обѕир само разликата помеѓу извршената исплата на аконтацијата и конечната пресметка на надоместувањето што припаѓа за соодветната година.

7. До колку Републичкиот завод за социјално осигурување констатира дека поднесените сведенија и документација не се потполни или пресметките се погрешни ќе бара од заводот да го истото надополни, а може и да врши проверка по документацијата на поднесените барања.

8. Оваа одлука влегува во сила кога ќе ја потврди Собранието на Сојузниот завод за социјално осигурување и се објави во „Службен весник на НРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1959 година.

9. Со денот на стапувањето во сила на оваа Одлука престанува да важи Одлуката за висината на премијата и надокнадата за поодделни случаи на обавезно реосигурување 02 број 1665 од 26 мај 1958 година.

07 број 1839
17 јули 1959 година
Скопје

Претседател
на Извршниот одбор,
Горе Дамески, с. р.

187.

На основа член 55 од Уредбата за финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ“ број 12/55 год.), Собранието на Републичкиот завод за социјално осигурување Скопје, на својата редовна седница одржана на ден 17 јули 1959 година ја донесува следната

ОДЛУКА ЗА РАСПОДЕЛБА НА НАМАЛЕНИТЕ ОПШТИ СТОПИ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ

1. Општа стопа на придонесот за договорните осигуреници се распределува:

а) за здравствено осигурување во висина од 50%-тен износ

б) за долгорочно осигурување во висина од 50% „

2. Паушални износи на придонесот за социјално осигурување на одредените категории работници се распределуваат:

а) за здравствено осигурување во висина од 50%-тен износ

б) за долгорочно осигурување во висина од 50% „

3. Паушален придонес за социјално осигурување на лицата криејќи времено се наоѓаат вон работен однос од 1.200 дин. месечно во целост се распределува за здравствено осигурување 100%

4. Паушален придонес за социјално осигурување на работници и службеници за време додека се наоѓаат на неплатено отсуство се распределува исто како општа стопа на придонесот.

5. Придонес за лица осигурани за случај несреќа на работа и професионално заболување, се распределува:

а) за здравствено осигурување во висина од 50%-тен износ

б) за долгорочно осигурување во висина од 50% „

6. Оваа одлука влегува во сила веднаш, а ќе се применува од 1-1-1959 година.

07 бр. 1841
17 јули 1959 година
Скопје

Претседател
на Извршниот одбор,
Горе Дамески, с. р.

188.

На основа член 49 од Уредбата за финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ“ број 12/55), и точка 11 од Одлуката за стопите на придонесот за социјално осигурување („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 17/59), Собранието на Републичкиот завод за социјално осигурување — Скопје, на својата седница одржана на ден 17 јули 1959 год. ја донесува следната

ОДЛУКА ЗА ОДДЕЛЕН ПРИДОНЕС ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ

1. Најмал број на осигуреници запослени кај поодделни исплатители на личниот доход, кој обврзува на одредување на одделен придонес се утврдува на 50 работници односно службеници.

Во свој бр. не влегуваат учениците во стопанството и работници што се во привремен работен однос.

Собранијата на поедини околиски заводи за социјално осигурување можат со свои одлуки да предвидат и помал број на осигуреници кој обврзува на одредување на одделен придонес за здравствено осигурување.

Во основица за пресметување и плаќање на одделниот придонес за здравствено осигурување влегуваат нето примања на кои се плаќа придонес по општи стопи или по стопи на придонесот за здравствено осигурување.

2. Најмал просечен расход за здравствено осигурување на еден активен осигуреник, како и најнизок процент на отсуствување од работа поради болест и повреда, за кое отстапување ќе се определува одделен придонес се утврдува и тоа:

а) најмал просечен расход за здравствено осигурување по еден активен осигуреник годишно во износ од динари 5.200 во кој основ влегуваат расходите за надомест место плата поради болест и повреда и болничко лекување;

б) најнизок процент на отсуствување од работа поради болест и повреда од 2,30%.

Како основ за применување на одделен придонес служи просекот на расходите наведени под а) и процентот на отсуствување од работа наведен под б) остварен во претходното тримесечје.

3. За поодделни стопански гранки одделно од точка 2 под б) се одредува процент на отсуствување од работа и тоа:

— обоена металургија	шифра	(115)	4,7%
— неметални рудници	„	(116)	3,8%
— метална индустрија	„	(117)	3,3%
— дрвна индустрија	„	(122)	3,1%
— текстилна индустрија	„	(124)	3,5%
— индустрија на кожи и чевли	„	(125)	4,0%
— графичка индустрија	„	(128)	3,0%
— тутунова индустрија	„	(129)	3,2%
— градежништво	„	(411—416)	3,0%
— железнички сообраќај	„	(511)	3,2%

Одделниот придонес за исплатителите на личниот доход по наведените гранки во точка 3 ќе се применува само на процентот на отсуствување од работа поради болест и повреда, а не и на расходите по здравствено осигурување, без оглед на висината на бројот на запослените работници и службеници.

4. Најмало отстапување од просекот на расходите за здравствено осигурување по еден активен осигуреник и најмало отстапување од процентот на отсуствување од работа поради болест и повреда за чие пречекорување обавезно ќе се определува одделен придонес, се одредува:

а) кај расходите отстапување за секој 400 динари годишно или тримесечно 100 динари; и

б) кај отсуствувањето од работа за секое отстапување од 0,30%.

5. Најмалите стопи за одделен придонес за здравствено осигурување што ќе се определуваат задолжително за определеното отстапување од просекот на расходите односно од процентот на отсуствување од работа на подрачјето на околискиот завод за социјално осигурување по точка 4 од оваа одлука се утврдува на 0,50% од нето износ на личниот доход, со тоа што највисока стопа на одделен придонес за здравствено осигурување одредено во

таблицата на поодделни сколиски заводи за социјално осигурување не може да биде поголема од 4% односно стопа за повраќај на придонесот поголема од 2% од нето износот на личниот доход.

Спрема елементите наведени во точка 4 на оваа одлука одделните стопи се одредуваат:

а) за отстапување над просекот:
ако е просекот

на расходите надминат за		на отсуствовањето надминато за	Одделната стопа на придонесот на личниот доход изнесува:
годишно	тримесечно		
400	100	0,30	0,50%
800	200	0,60	1,—%
1.200	300	0,90	1,50%
1.600	400	1,20	2,—%
2.000	500	1,50	2,50%
2.400	600	1,80	3,—%
2.800	700	2,10	2,50%
3.200	800	2,40	4,—%

б) за отстапување под просекот

за расходите помали за		отстапувања помали	Стопата за повраќај на придонесот од личен доход изнесува
годишно	тримесечно		
400	100	0,30	0,50%
800	200	0,60	1,00%
1.200	300	0,90	1,50%
1.600	400	1,20	2,00%

6. На основа член 50 од Уредбата за финансирање на социјалното осигурување, Собранијата на околиските заводи за социјално осигурување донесуваат таблици на одделен придонес за здравствено осигурување со тоа што треба обавезно да се земат во предвид минималните стопи предвидени по точка 5 од оваа одлука и во тие рамки да бидат составени.

7. Ако е просекот на расходите, односно отсуствувањето од работа за подрачјето на околицата пониско од утврдените просеци со оваа одлука (пониски од 5.200 динари годишно односно 2,30%), Собранијата на околиските заводи за социјално осигурување, таблиците на одделните стопи ги утврдуваат спрема просеците на подрачјето на околицата.

8. Ако кај поодделни обврзници на придонесот се утврди отстапување и од најмалиот просек на расходите за здравствено осигурување односно најмалите проценти на отсуствување од работа поради болест и повреда, околискиот завод за социјално осигурување ќе определи стопа на придонесот по основ кој дава поповолна стопа.

9. Одредените проценти за поедини стопански гранки (точка 3 од оваа одлука) заводите се должни да ги земаат во предвид при донесувањето на таблиците по одделната стопа. Околиските заводи донесуваат таблици одделно за секоја стопанска гранка.

10. Упатство за начинот на спроведувањето на оваа одлука дава Извршниот одбор на Собранието на Републичкиот завод за социјално осигурување — Скопје.

11. Оваа одлука влегува во сила кога ќе ја потврди Собранието на Сојузниот завод за социјално осигурување и ќе се објави во „Службен весник на НРМ“.

12. Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за условите за утврдувањето на висината на одделните стопи на придонесот под 02 број 1671 од 26 мај 1958 година.

07 број 1843
17 јули 1959 година
Скопје

Претседател
на Извршниот одбор,
Горе Дамески, с. р.

189.

На основа член 19 став 3 од Уредбата за финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ“ број 12/55 година), Собранието на Републичкиот завод за социјално осигурување — Скопје, на своето заседание одржано на ден 17 јули 1959 год. ја донесува следната

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ДЕЛ НА ПРИДОНЕСОТ ОД ФОНДОТ ЗА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА КОЈ ВЛЕГУВА ВО ФОНДОТ ЗА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА КАЈ РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ

Од издвоените средства во фондот за превентивна здравствена заштита на околските заводи за социјално осигурување како приход во фондот за превентивна здравствена заштита на Републичкиот завод ќе се издвојува дел од 50%-тен износ.

Пресметувањето на дел од придонесот од претходниот став ќе се врши од страна на околските заводи за социјално осигурување до 14-ти во месецот за изминатиот месец и ќе се уплатува на определената сметка на Републичкиот завод за социјално осигурување — Скопје.

Оваа одлука влегува во сила веднаш и ќе се применува од 1 јануари 1959 година.

07 број 1842
17 јули 1959 година
Скопје

Претседател
на Извршниот одбор,
Горе Дамески, с. р.

Огласен дел

ПРОМЕНИ ВО РЕГИСТАРОТ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 71 на страна 249 е запишано следното: Согласно со записникот од годишното собрание на Земјоделската задруга „Македонка“, с. Марена, Титоввелешко, одржано на 16-III-1958 година, членовите на управниот одбор на задругата се разрешени од должност. За членови на новиот управен одбор се избрани следните лица: Славе Арсов, претседател на управниот

одбор, Стојче Геолов, Атанас Гичев, Живко Ташев, Ѓорѓи Младенов и Диме Николов.

Досегашните потписници на задругата се разрешени од должност, и тоа: Ѓорѓи Младенов, претседател, Јано Стефанов и Ило Лазов, членови на управниот одбор, и им престанува правото за потпишување.

За нови потписници на задругата се избрани следните лица: Владо Томовски, управник, Драги Филиповски, книговодител, и Методи Темков, комерцијалист. Тие задругата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 322/58. (7)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 55 на страна 185 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Градско бр. 3184/1 од 8-XII-1958 год. се менува дејноста на Земјоделската задруга „Лазо Филипов Лавски“, с. Сирково — Титоввелешко, и во иднина е: земјоделство, кооперирање и помагање на индивидуалните производители и откуп на земјоделски производи.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 926/58. (84)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 539 на страна 1585 е запишано следното: Марика Крајничанец, досегашен раководител на Претставништвото на „Форум“ — Белград во Скопје, е разрешена од должност и ѝ престанува правото претставништвото да го потпишува.

За раководител на претставништвото е назначен Велковски Стојанов Славко, кој ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 950/58. (89)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 71 на страна 249 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Кавадарци бр. 03-3720 од 20-IX-1958 година се менува дејноста на Земјоделската задруга „Македонка“, с. Марена — Титоввелешко, и во иднина е:

1) земјоделско производство на општонародна земја, земена под закуп или добиена на бесплатно користење;

2) организирање земјоделско производство на земјата на индивидуалните земјоделски производители преку создавање на разни видови кооперации;

3. укажување услуги на земјоделските производители со земјоделски машини и орудија, како и разни други услуги што се во врска со земјоделското производство;

4) договарање вишоци од земјоделското производство од своето подрачје, преземање и нивни пласман;

5) снабдување на земјоделските производители со потребен репродукционен материјал (семе, вештачко ѓубре итн.);

6) преработка и доработка на земјоделските производи;

7) организирање на штедење и кредитирање;

8) стручно издигнување на кадри нужни за стопанската активност на задругата;

9) трговија со мешани индустриски и колонијални стоки на мало.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 908/58. (48)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 404 на страна 1082 е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Претпријатието угостителски дуќан „Шар“ — Скопје, согласно со решението на Народниот одбор на Скопска околија бр. 20298/1 од 29-XII 1958 година со кое е потврден завршниот ликвидационен биланс на претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 56/59. (302)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 85 на страна 341 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Теарце бр. 02-14259/1 од 26-XII-1958 година, Земјоделската задруга „Слобода“, с. Слатино — Тетовско, е припоена кон Земјоделската задруга „Нова Слога“, с. Лешок — Тетовско.

Согласно со решението на Советот за стопанство на Народниот одбор на општината Теарце бр. 03-13933 од 24-XII-1958 година се потврдени правилата на Земјоделската задруга „Нова Слога“ с. Лешок, Тетовско, така што дејноста на задругата во иднина е:

1) земјоделско производство на општонародна земја, земена под закуп или добиена на бесплатно користење;

2) организирање земјоделско производство на земјата на индивидуалните земјоделски производители преку создавање на разни видови кооперации;

3. укажување услуги на земјоделските производители со земјоделски машини и орудија, како и разни други услуги што се во врска со земјоделското производство;

4) договарање вишоци од земјоделското производство од своето подрачје, преземање и нивни гласман;

5) снабдување на земјоделските производители со потребен репродукционен материјал (семе, вештачко ѓубре итн.);

6) преработка и доработка на земјоделските производи;

7) организирање на штедење и кредитирање;

8) стручно издигнување на кадри нужни за стопанската активност на задругата;

9) организирање килимарски курс за оспособување на килимарски работници;

10) одгледување и товење на говеда, свињи и јагниња;

11) укажување стручни услуги во подигнување и одгледување на овошни и лозови насади;

12) укажување услуги за наводнување на посеите.

Досегашниот потписник на задругата Борис Станковски е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За потписници на задругата се овластени следните лица: Ристо Неновски, управник на задругата, и Сами Салихи, книговодител. Тие задругата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат во границите на овластувањето со стариот потписник Живко Спироски, претседател на задругата.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 990/58. (696)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 11/55, свеска II е запишано следното: Сообразно со прописите на пречистениот текст на Уредбата за земјоделските задруги, Земјоделската задруга „Нов живот“, с. Д. Дивјаци — Битолска околија, ги промени своите правила по кои во иднина ќе ја врши следната дејност:

1) земјоделско производство на општонародна земја, земена под закуп или добиена на бесплатно користење;

2) организирање земјоделско производство на земјата на индивидуалните земјоделски производители преку создавање на разни видови кооперации;

3. укажување услуги на земјоделските производители со земјоделски машини и орудија, како и разни други услуги што се во врска со земјоделското производство;

4) договарање вишоци од земјоделското производство од своето подрачје, преземање и нивни пласман;

5) снабдување на земјоделските производители со потребен репродукционен материјал (семе, вештачко ѓубре итн.);

6) преработка и доработка на земјоделските производи;

7) организирање на штедење и кредитирање;

8) стручно издигнување на кадри нужни за стопанската активност на задругата;

9) откуп и продажба на огревно дрво;

10) производство на Кумур;

11) трговија со индустриски, колонијални и прехранбени стоки.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 529/58. (704)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 11/55, свеска V е запишано следното: Сообразно со прописите на пречистениот текст на Уредбата за земјоделските задруги, Земјоделската задруга „Кула“, с. Слатино, Охридска околија, ги промени своите правила по кои во иднина ќе ја врши следната дејност:

1) земјоделско производство на општонародна земја, земена под закуп или добиена на бесплатно користење;

2) организирање земјоделско производство на земјата на индивидуалните земјоделски производители преку создавање на разни видови кооперации;

3. укажување услуги на земјоделските производители со земјоделски машини и орудија, како и разни други услуги што се во врска со земјоделското производство;

4) договарање вишоци од земјоделското производство од своето подрачје, преземање и нивни пласман;

5) снабдување на земјоделските производители со потребен репродукционен материјал (семе, вештачко ѓубре итн.);

6) преработка и доработка на земјоделските производи;

7) организирање на штедење и кредитирање;

8) стручно издигнување на кадри нужни за стопанската активност на задругата;

9) трговија на мало со колонијални, разни мешани и индустриски стоки; дрварење — преработка на полуфинални и финални производи.

Престанува овластувањето за потпишување на лицето Ратко М. Србиновски. Отсега Земјоделската задруга „Кула“ од с. Слатино ќе ја потпишуваат следните лица: Миливој Лазовски и Љубе Т. Стојановски.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 506/58. (768)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 70 на страна 279 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Теарце бр. 03-13980/1 од 27-XII-1958 година се потврдени правилата на Земјоделската задруга „Братство“, с. Доброште, Тетовско, така што дејноста на задругата во иднина е:

1) земјоделско производство на општонародна земја, земена под закуп или добиена на бесплатно користење;

2) организирање земјоделско производство на земјата на индивидуалните земјоделски производители преку создавање на разни видови кооперации;

3. укажување услуги на земјоделските производители со земјоделски машини и орудија, како и разни други услуги што се во врска со земјоделското производство;

4) договарање вишоци од земјоделското производство од своето подрачје, преземање и нивни пласман;

5) снабдување на земјоделските производители со потребен репродукционен материјал (семе, вештачко ѓубре итн.);

6) преработка и доработка на земјоделските производи;

7) организирање на штедење и кредитирање;

8) стручно издигнување на кадри нужни за стопанската активност на задругата;

9) откуп на земјоделски производи и продажба;

10) откуп на жива стока за тов и продажба.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 1035/58. (821)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 2/56, свеска II е запишано следното: Сообразно со прописите на пречистениот текст на Уредбата за земјоделските задруги, Земјоделската задруга „Мирче Ацев“, с. Плетвар — Прилеп, ги промени своите правила по кои во иднина ќе ја врши следната дејност:

1) земјоделско производство на општонародна земја, земена под закуп или добиена на бесплатно користење;

2) организирање земјоделско производство на земјата на индивидуалните земјоделски производители преку создавање на разни видови кооперации;

3. укажување услуги на земјоделските производители со земјоделски машини и орудија, како и разни други услуги што се во врска со земјоделското производство;

4) договарање вишоци од земјоделското производство од своето подрачје, преземање и нивни пласман;

5) снабдување на земјоделските производители со потребен репродукционен материјал (семе, вештачко ѓубре итн.);

6) преработка и доработка на земјоделските производи;

7) организирање на штедење и кредитирање;

8) стручно издигнување на кадри нужни за стопанската активност на задругата;

9) промет со колонијални и индустриски стоки.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 8/59. (875)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 35/55, свеска II е запишано следното: Сообразно со прописите на пречистениот текст на Уредбата за земјоделските задруги, Земјоделската задруга „М. Ковиловски“, с. Браилово, Прилепско, ги промени своите правила по кои во иднина ќе ја врши следната дејност:

1) земјоделско производство на општонародна земја, земена под закуп или добиена на бесплатно користење;

2) организирање земјоделско производство на земјата на индивидуалните земјоделски производители преку создавање на разни видови кооперации;

3. укажување услуги на земјоделските производители со земјоделски машини и орудија, како и разни други услуги што се во врска со земјоделското производство;

4) договарање вишоци од земјоделското производство од своето подрачје, преземање и нивни пласман;

5) снабдување на земјоделските производители со потребен репродукционен материјал (семе, вештачко ѓубре итн.);

6) преработка и доработка на земјоделските производи;

7) организирање на штедење и кредитирање;

8) стручно издигнување на кадри нужни за стопанската активност на задругата;

9. трговија на мало со мешани стоки.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи
бр. 548/58. (880)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 14/55, свеска II е запишано следното: Сообразно со прописите на пречистениот текст на Уредбата за земјоделските задруги, Земјоделската задруга „Победа“ с. Долгаец, Прилеп, ги промени своите правила по кои во иднина ќе ја врши следната дејност:

1) земјоделско производство на општонародна земја, земена под закуп или добиена на бесплатно користење;

2) организирање земјоделско производство на земјата на индивидуалните земјоделски производители преку создавање на разни видови кооперации;

3. укажување услуги на земјоделските производители со земјоделски машини и орудија, како и разни други услуги што се во врска со земјоделското производство;

4) договарање вишоци од земјоделското производство од своето подрачје, преземање и нивни пласман;

5) снабдување на земјоделските производители со потребен репродукционен материјал (семе, вештачко ѓубре итн.);

6) преработка и доработка на земјоделските производи;

7) организирање на штедење и кредитирање;

8) стручно издигнување на кадри нужни за стопанската активност на задругата;

9. трговија на мало со индустриски и колонијални стоки.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи
бр. 552/58. (881)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 8/55, свеска II е запишано следното: Сообразно со прописите на пречистениот текст на Уредбата за земјоделските задруги, Земјоделската задруга „Симо Тренков“, с. Пуста Река — Ресен, ги промени своите правила по кои во иднина ќе ја врши следната дејност:

1) земјоделско производство на општонародна земја, земена под закуп или добиена на бесплатно користење;

2) организирање земјоделско производство на земјата на индивидуалните земјоделски производители преку создавање на разни видови кооперации;

3. укажување услуги на земјоделските производители со земјоделски машини и орудија, како и разни други услуги што се во врска со земјоделското производство;

4) договарање вишоци од земјоделското производство од своето подрачје, преземање и нивни пласман;

5) снабдување на земјоделските производители со потребен репродукционен материјал (семе, вештачко ѓубре итн.);

6) преработка и доработка на земјоделските прс-теводни;

7) организирање на штедење и кредитирање;

8) стручно издигнување на кадри нужни за стопанската активност на задругата;

9. откуп на огревно и техничко дрво;

10. продажба на индустриски и колонијални стоки и земјоделски производи; откуп и продажба на крупна и ситна жива стока; откуп и продажба на сурови кожи и волна на својата територија.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи
бр. 555/58. (885)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на задругите на 5-11-1959 година е запишано следното: се менува досегашниот назив на Земјоделската задруга „Меџитлија“, с. Меџитлија, Битолско, и отсега задругата ќе го носи следниот назив: Земјоделска задруга „Бирлик“, с. Межитлија, Битолско:

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи
бр. 118/59. (893)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на задругите на 13-II-59 под рег. бр. 65/55, свеска I е запишано следното: Сообразно со прописите на пречистениот текст на Уредбата за земјоделските задруги, Земјоделска задруга „Рудина“, с. Стрежево, Битолско, ги промени своите правила по кои во иднина ќе ја врши следната дејност:

1) земјоделско производство на општонародна земја, земена под закуп или добиена на бесплатно користење;

2) организирање земјоделско производство на земјата на индивидуалните земјоделски производители преку создавање на разни видови кооперации;

3. укажување услуги на земјоделските производители со земјоделски машини и орудија, како и разни други услуги што се во врска со земјоделското производство;

4) договарање вишоци од земјоделското производство од своето подрачје, преземање и нивни пласман;

5) снабдување на земјоделските производители со потребен репродукционен материјал (семе, вештачко ѓубре итн.);

6) преработка и доработка на земјоделските производи;

7) организирање на штедење и кредитирање;

8) стручно издигнување на кадри нужни за стопанската активност на задругата;

9. лозарство;

10. трговија на мало со колонијални и индустриски стоки.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи
бр. 125/59. (898)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на задругите на 12-II-1959 година под рег. бр. 59/55, свеска I е запишано следното: Сообразно со прописите на пречистениот текст на Уредбата за земјоделските задруги, Земјоделската задруга „Јордан Пиперка“, с. Брезово, Битолско, ги про-

мени своите правила по кои во иднина ќе ја врши следната дејност:

1) земјоделско производство на општонародна земја, земена под закуп или добиена на бесплатно користење;

2) организирање земјоделско производство на земјата на индивидуалните земјоделски производители преку создавање на разни видови кооперации;

3. укажување услуги на земјоделските производители со земјоделски машини и орудија, како и разни други услуги што се во врска со земјоделското производство;

4) договарање вишоци од земјоделското производство од своето подрачје, преземање и нивни пласман;

5) снабдување на земјоделските производители со потребен репродукционен материјал (семе, вештачко ѓубре итн.);

6) преработка и доработка на земјоделските производи;

7) организирање на штедење и кредитирање;

8) стручно издигнување на кадри нужни за стопанската активност на задругата;

9. сточарство, килимарство, печење на ракија и печење на вар;

10. трговија со индустриски и колонијални стоки.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 71/59. (902)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на задругите на 12-II-1959 година под рег. бр. 80/55, свеска I е запишано следното: Сообразно со прописите а пречистениот текст на Уредбата за земјоделските задруги, Земјоделската задруга „Извор“, с. Мренога, Битолска околија, ги промени своите правила по кои во иднина ќе ја врши следната дејност:

1) земјоделско производство на општонародна земја, земена под закуп или добиена на бесплатно користење;

2) организирање земјоделско производство на земјата на индивидуалните земјоделски производители преку создавање на разни видови кооперации;

3. укажување услуги на земјоделските производители со земјоделски машини и орудија, како и разни други услуги што се во врска со земјоделското производство;

4) договарање вишоци од земјоделското производство од своето подрачје, преземање и нивни пласман;

5) снабдување на земјоделските производители со потребен репродукционен материјал (семе, вештачко ѓубре итн.);

6) преработка и доработка на земјоделските производи;

7) организирање на штедење и кредитирање;

8) стручно издигнување на кадри нужни за стопанската активност на задругата;

9. трговија на мало со колонијални и индустриски стоки;

10. откуп и продажба на огревно дрво.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 76/59. (903)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на задругите на 4-II-1959 година под рег. бр. 5/58, свеска I е запишано следното: Сообразно со прописите на пречистениот текст на Уредбата за земјоделските задруги, Земјоделската задруга „Сапунџица“, с. Нижеполе, Битолска околија, ги промени своите правила по кои во иднина ќе ја врши следната дејност:

1) земјоделско производство на општонародна земја, земена под закуп или добиена на бесплатно користење;

2) организирање земјоделско производство на земјата на индивидуалните земјоделски производители преку создавање на разни видови кооперации;

3. укажување услуги на земјоделските производители со земјоделски машини и орудија, како и разни други услуги што се во врска со земјоделското производство;

4) договарање вишоци од земјоделското производство од своето подрачје, преземање и нивни пласман;

5) снабдување на земјоделските производители со потребен репродукционен материјал (семе, вештачко ѓубре итн.);

6) преработка и доработка на земјоделските производи;

7) организирање на штедење и кредитирање;

8) стручно издигнување на кадри нужни за стопанската активност на задругата;

9. сточарство, свињогојство и преработка на млеко и млечни производи;

10. преработка на грозје во вино и ракија, млинарство со просто мелење, услужно печење на ракија, превоз на патници со сопствен камион и превоз на стока со камион;

11. трговија на мало со колонијални, индустриски и прехранбени артикли.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 27/59. (904)

СОДРЖИНА

	Стр.
170. Уредба за Инспекција на патниот сообраќај	589
171. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за основање Совет за научна работа на Народна Република Македонија	590
172. Сдлук за изменување на Одлуката за определување објекти и работи чии инвестициони програми ќе ги одобрува Одборот на стопанство на Извршниот совет	— — 591
173. Одлука за количините на вино и ракија што можат да се потрошат во домаќинството на производителот без плаќање данок на промет	— — — — — 591
174. Решение за основање Завод за професионално и работно оспособување на слепи лица	— — — — — 591
175. Решение за престанок со работа на Управата за згради во користење на Народното собрание и Извршниот совет	— — 592

176. Одлука за примање на завршната сметка за 1958 година — — — — —	592	183. Одлука за донесување пресметка на приходите и расходите по фондот за превентивна здравствена заштита за 1959 година	595
177. Одлука за издвојување дел од вишокот на околистите заводи за социјално осигурување за 1958 година во фондот за здравствена изградба кај Републичкиот завод за социјално осигурување — — —	593	184. Одлука за распределба на средствата од деблокираните вишоци за 1954 година —	595
178. Одлука за донесување пресметката на приходите и расходите за 1959 година —	593	185. Одлука за покривање на кусоците од околистите заводи за социјално осигурување за 1958 година — — — — —	596
179. Одлука за донесување пресметка на приходите и расходите по Фондот за здравствено реосигурување за 1959 година —	593	186. Одлука за спроведување на задолжително здравствено реосигурување — — —	596
180. Одлука за применување на додаток на придонес за социјално осигурување —	594	187. Одлука за распределба на намалените општи стопи на придонесот за социјално осигурување — — — — —	597
181. Одлука за распределба на средствата од Фондот за превентивна здравствена заштита — — — — —	594	188. Одлука за одделен придонес за здравственото осигурување — — — — —	597
182. Одлука за распределба на средствата по формираниот фонд за здравствена изградба при Републичкиот завод за социјално осигурување — — — — —	595	189. Одлука за определување дел на придонесот од фондот за превентивна здравствена заштита кој влегува во фондот за превентивна здравствена заштита кај Републичкиот завод за социјално осигурување	599

ПОКАНА ЗА ПРЕТПЛАТА НА СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ ЗА 1960 ГОДИНА

ПРЕТПЛАТАТА НА „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ“ ЗА 1960 ГОДИНА ИЗНЕСУВА 1.500 ДИНАРИ ЗА ЕДЕН ПРИМЕРОК

ПРЕТПЛАТАТА СЕ УПЛАТУВА ОДНАПРЕД ЗА ЦЕЛА ГОДИНА СО ПРИЛОЖЕНАТА ЧЕКОВНА УПЛАТНИЦА ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ“ БРОЈ 36/59 ГОДИНА ИЛИ НА НАШАТА ЖИРО С-КА бр. 802-11/1-698 ПРИ НАРОДНАТА БАНКА — СКОПЈЕ.

ПРИ УПЛАТУВАЊЕ НА ПРЕТПЛАТАТА ТРЕБА НА ЧЕКОВНАТА ИЛИ ВИРМАНСКАТА УПЛАТНИЦА ДА СЕ НАВЕДАТ ПОДАТОЦИТЕ: НА ГРВОТ НА УПЛАТНИЦАТА ДА СЕ НАПИШЕ ЧИТЛИВА И ТОЧНА АДРЕСА НА КОЈАШТО ТРЕБА ДА СЕ ИСПРАКА ВЕСНИКОТ; ЗА КОЛКУ ПРИМЕРОЦИ СЕ ВРШИ ПРЕТПЛАТАТА; СТАРИТЕ ПРЕТПЛАТНИЦИ ПОКРАЈ ОВА ДА ГО НАВЕДАТ И ПРЕТПЛАТНИОТ БРОЈ ПОД КОЈ Е ПРИМАН ВЕСНИКОТ ВО 1959 ГОДИНА.

ПРЕТПЛАТАТА ЗА 1960 ГОДИНА ТРЕБА ДА СЕ ОБНОВИ ДО 31 ДЕКЕМВРИ О. Г. ПО ОВОЈ СРОК НА СИТЕ ШТО НЕ ЌЕ ЈА ОБНОВАТ ПРЕТПЛАТАТА ЌЕ ИМ СЕ ЗАПРЕ ИСПРАКАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ.

ВИДЕЈКИ ИЗВЕСЕН БРОЈ ПРЕТПЛАТНИЦИ ОД 1959 ГОД. УШТЕ НЕ ЈА ПОДМИРИЛЕ ПРЕТПЛАТАТА, СЕ МОЛАТ СО ПРЕТПЛАТАТА ЗА ИДНАТА ГОДИНА ЕДНОВРЕМЕНО ДА ЈА ВНЕСАТ И ДОЛЖНАТА ПРЕТПЛАТА ОД 1959 ГОДИНА.